

## Количка за алат HERCULES

940H2



### Profiles



### Product attributes


- материјал: специјален ПЛУС челичен лим
- централно заклучување со брава и клуч на преклопување
- lock with key included also foam keyring
- тркала отпорни на масло и киселина со дијаметар од 125 мм, две со кочница, која ги блокира вртењето и ротирањето на тркалото.
- целосно извлекување на фиоките со висококвалитетни топчести шини
- отворањето и затворањето на фиоките е многу едноставно согласно на единственото

решение-рачката на фиоката на горната страна им овозможува синхронизиран фат и отворање на фиоката на количката

- фиоки со нелизгачка внатрешна синтетичка постава
- обложена со еко боја на Qualicoat стандард за квалитет
- 7 предни фиоки (5x L 563 x W 365 x H 70mm, 2x L 563 x W 383 x H 150mm)
- основни димензии со рачка и тркала L 1182 x W 640 x H 955 mm
- вкупен волумен на фиоки: 133 литри
- врата со брава
- дрвена работна горна површина
- статичен капацитет на товар на количката без тркала: 2300 кг.
- динамичен оптоварување на вагоните: 550 кг
- капацитет на носивост на фиоки: 45 кг
- фиоки компатибилни со SOS tool tray 1/3, 2/3, 3/3

### Предности:

- Перфорираниот грб на задната страна на количката, овозможува закачување на алат со куки.
- Како додаток има и држач за спрејови, за лесно складирање на спрејови до  $\phi$  68mm и задна врата со брава.





L

L1

L2

B

B1

H

H1



615511

1182

1040

1080


640

550

955

800

96200



## Retail packaging



MA

MB

MC



615511

600

1120

940

96200

## Transport packaging



TA

TB

TC



615511

1

600

1120


940

96200


## Spare parts



Set of locks with keys



Мала фиока EUROVISION



Голема фиока EUROVISION



Држач на лизгање 940E1-9




Set of casters



Swivel caster with brake



Синтетичка заштитна облога за фиоки 940E1-9, H1, H2, H3, M1, M2, M3



Синтетичка заштитна облога за фиока 940E1-9, H1, H2, H3, M1, M2, M3



Рачка 940H1, H2, H3

